



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии



КОНКУРС за стипендии

Врз основа на потпишаните меморандуми за соработка меѓу ЕВН Македонија, АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО од една страна и Факултетот за електротехника и информациски технологии од друга страна се распишува конкурс за доделување стипендии за студентите на ФЕИТ.

Со стипендирањето на вкупно 14 новозапишани студенти на прв циклус студии, ЕВН Македонија, АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО ќе дадат свој придонес и поддршка во едукација и оспособување на стручни и на квалитетни кадри од областа на енергетиката, и воедно ќе им се даде стимул на идните студенти за запишување на Факултетот за електротехника и информациски технологии.

Можност за пријавување за стипендија ќе имаат студенти запишани првпат, во прва година, во учебната 2011/2012 година на една од следните студиски програми: Електроенергетски системи (ЕЕС), Електроенергетика и управување (ЕЕиУ), Електроенергетски уреди (ЕЕУ) и Конверзија и искористување на електрична енергија (КИЕЕ).

Стипендијата е во висина од 6.000,00 денари месечно и важи за 10 (десет) месеци, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од обврските пропишани во Договорот за стипендирање.

Изборот и селекцијата на кандидатите ќе го изврши Комисија за стипендирање која ќе биде составена од 5 (члена) и тоа по 1 (еден) член номиниран од редот на вработените во АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ и ЕВН Македонија, и 2 (двајца) претставници номинирани од Факултетот електротехника и информациски технологии од Скопје.

Обврски на корисникот на стипендијата:

- ✓ да достави потврда за редовен студент запишан во прва година;
- ✓ да достави Изјава дека не е корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија;
- ✓ студиската година да ја заврши во рок и со просек не помал од 8.0, во спротивно, стипендистот го губи правото на стипендија и се обврзува да го врати примениот износ на компанијата со која го склучил Договорот за стипендирање;

- ✓ други обврски пропишани во Договорот за стипендирање.

Начин на аплицирање:

Заинтересираните студенти е потребно:

- да пополнат апликација/прашалник подготвен од страна на ЕВН Македонија, АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО
- да подготват мотивациско писмо

Апликацијата/ прашалникот може да го најдете на следната интернет-страница:

www.feit.ukim.edu.mk

Документите се поднесуваат во Студентската служба на ФЕИТ во периодот од 04.04.2012 до 11.04.2012 од 10:00 до 14:00 часот.

Деканат на ФЕИТ